

Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016), а во врска со член 28 од Законот за изменување и дополнување на Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2018), Државната комисија за спречување на корупцијата на седницата одржана на 21.02.2018 година, донесе

П РА В И Л Н И К

за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата

Член 1

Со овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата, број 02-2741/8 од 31.12.2015 година и Правилникот за измена на Правилникот за систематизација на работните места во Секретаријатот Државната комисија за спречување на корупцијата бр. 02-696/1 од 17.02.2016 година, и тоа:

Член 2

Во Глава „II. Распоред на работните места на административните службеници“, во член 7, став „(1) Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници/друг посебен закон или колективен договор, за раководните административни службеници од категоријата Б се:“, **алинејата 5:**

„ – познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), и тоа:

-за нивоата Б1 и Б2 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат, ТестДаФ и за нивоата Б3 и Б4 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.“ **се менува и гласи:**

„ – активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).“

Член 3

Во Глава „II. Распоред на работните места на административните службеници“, во член 8, став „(1) Посебни услови утврдени со закон за стручните административни службеници од категоријата В се:“, **алинејата 4:**

„ – познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (A2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.“ **се менува и гласи:**

„ – активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).“

Член 4

Во Глава „II. Распоред на работните места на административните службеници“, во член 9, став „(1) Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници/друг посебен закон или колективен договор за помошно-стручни административни службеници од категоријата Гсе:“, **алинејата 4:**

„ – познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на A1 (A1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.“ **се менува и гласи:**

„ – активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).“

Член 5

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добиената писмена согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Бр. 03-265/2
од 23.02.2018 година
Скопје

**ДРЖАВНА КОМИСИЈА
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА**